

Ова не е новогодишен подарок за Белград, а уште повеќе не е профит за Приштина, бидејќи меѓународната заедница се прецени. Косово е поделено општество, а Албанците не им веруваат на Европејците.

Затоа овој политички корсокак не води никаде. Всушност, Косово нема каде да оди, на крстопатот се јавуваат нови албански екстремисти, но и нови шовинистички цели на Србите, кои се надеваат дека ќе останат под власта на Белград.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

**Р**аспоредувањето на мисијата ЕУЛЕКС на Европската унија ќе почне да се одвива на почетокот на овој месец, но таа е дочекана на нож, бидејќи ниту Србите целосно ја прифаќаат, а уште повеќе ја мразат или ја љубат Албанците, кои соочени со големиот застој на признавањето на независноста на Косово сега стравуваат од симболичниот кам-бек на белградските власти на екстериторијата на некогашната српска покраина. Сепак, никој не знае што ќе донесе мисијата, Србите сметаат дека го враќаат својот примат на Косово, иако тоа е на работ на фата-моргана додека, пак, Албанците стравуваат дека се вратиле два чекора назад, бидејќи најновиот Извештај за Косово, производ на генералниот секретар на ООН, Бан Кин Мун, ги враќа српските надежи. Ова не е новогодишен подарок за Белград, а уште повеќе не е профит за Приштина, бидејќи меѓународната заедница се прецени. Косово е поделено општество, а Албанците не им веруваат на Европејците. Затоа овој политички корсокак не води никаде. Всушност, Косово нема каде да оди, на крстопатот се јавуваат нови албански екстремисти, но и нови шовинистички цели на Србите, кои се надеваат дека ќе останат под власта на Белград. Прашањето дали Белград може да води енклави или тоа ќе бидат политички оази, ќе остане neodговорено сè до она време додека постојат шанси за реализација на овој дел од предвидувањата. Меѓутоа, бидејќи во реалноста Косово е свет на две општества, во кој Албанците се зачуруени во својата културолошка и национална мисија, а Србите се наоѓаат во концентрационен логор ("Аушвиц"), од кој нема бегане освен како ќе им свират "Косоварите", поточно новите власти, тогаш мора да се констатира дека на хартија ќе има тро-властие.



ПЕНЗИОНИРАНИОТ ГЕНЕРАЛ НА ФРАНЦИЈА, ИВ ДЕ КЕРМАБОН ЌЕ ОДЛУЧУВА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА МИСИЈАТА

# "БОН ЖУР" ИЛ

## ОПЕРАТИВНА ИЛИ НЕОПЕРАТИВНА

Хартијата трпи сè, макар тоа и да е илузија. Но, во илузија не се живее. Чија е грешката што мисијата на ЕУЛЕКС не може да почне. Кој ги "закочи" политичките процеси? Прашањата тежат колку една планина, но одговорите се уште потешки.

Како ќе функционира државата, кога власта ја држат три страни? Прво, Приштина се надева дека ќе остане на чело, односно дека ќе ја заокружи својата државност која, за жал, е ставена на стенд-бај аранжман. Второ, мисијата на УНМИК е на заминување и уво не ја боли за последиците, бидејќи има свој наследник - ЕУЛЕКС. Оваа мисија треба да ги пополни празнините кои зад себе ги остава меѓународната заедница. Но, дали ЕУЛЕКС има инструменти да ја заврши државноста на Косово и истовремено да го цивилизира народот, пред сè, Албанците, а потоа и малубројните соседи, кои живеат од другата страна - позади жицата.

Тоа значи дека на хартија мисијата на ЕУЛЕКС има идеална политичка цел да помогне во градењето на правосудниот систем и во изградбата на полициската структура но... во реалноста Косово дава друга слика.

"Аусвајсот" кој го даде Советот за безбедност на ООН не значи дека мисијата ќе биде успешна. Уште пред неколку месеци тоа го потврди првиот човек на европската мисија, пензионираниот генерал Ив Де Кермабон, кој во Охрид потенцира дека мисијата не е оперативна, иако веќе 2.000 лица го

Како ќе функционира државата, кога власта ја држат три страни? Прво, Приштина се надева дека ќе остане на чело, односно дека ќе ја заокружи својата државност која, за жал, е ставена на стенд-бај аранжман. Второ, мисијата на УНМИК е на заминување и "уво не ја боли" за последиците, бидејќи има свој наследник - ЕУЛЕКС. Оваа мисија треба да ги пополни празнините, кои зад себе ги остава меѓународната заедница. Но, дали ЕУЛЕКС има инструменти да ја заврши државноста на Косово и истовремено да го цивилизира народот.

минуваат тренажниот процес.

Овој коментар внесува песимизам во успешноста на мисијата. А, која беше целта? Да се изградат институционални и човечки капацитети во областите на правдата и на полицијата, а потоа да се фокусираат на други државни сегменти.

Овој, пред сè, француски надворешно-политички ангажман, во рамките на желбите на ЕУ да се откорне од влијанието на Брисел, односно на НАТО и на Вашингтон, нема предуслови за успешност. Албанците не им дадоа "бон жур". Албанците се врзани за својата макеа. Таа им помогна во добивањето независност.

# ВА НА ПАТ ПОЗИЦИЈАТА НА КОСОВО?!

## МЕЧ СО ДВЕ ОСТРИЦИ

Од друга страна, пак, ЕУ со радост го поздравува одобрувањето од страна на Советот за безбедност на ОН за распоредување на нејзината мисија - ЕУЛЕКС на Косово.

"Ние го поздравуваме резултатот од дебатата во Советот за безбедност на ОН и задоволни сме од Декларацијата на Претседателството на Советот", изјави Кристина Галах, портпаролка на високиот претставник на ЕУ за прашањата на надворешната политика и безбедноста.

"Тоа ни дозволува да се подготвиме за првата оперативна фаза на европската мисија од полиција и правници, наречена ЕУЛЕКС", оцени Галах, подвлекувајќи дека мисијата интензивно се подготвува да почне со работа.

Помошник-заменикот американски државен секретар, Даниел Фрид, изјави дека одлуката на Советот за безбедност на ОН за распоредување на ЕУЛЕКС широм Косово претставува "удар за сите кои сакаат поделба на земјата".

По заседанието на ОН, Фрид истакна дека одлуката на Советот за безбедност за распоредување на ЕУЛЕКС на цела територија на Косово претставува чекор кон консолидирање на единствено Косово.

"ЕУЛЕКС ќе дејствува врз основа на Резолуцијата 1244, која е непристрасна кон статусот, но ефектот за воспоставување на мисијата ќе биде консолидирање на косовските институции", додаде Фрид.

Мисијата на ЕУЛЕКС, објасни Фрид, ќе дејствува во "независно Косово, не поделено и суверено".

Франција е задоволна од поддршката на Советот за безбедност на ОН за рас-

Приштина. Тоа е реалноста", нагласи Харадинај.

"Сметам дека за оваа политичка загуба најодговорни се лидерите на институциите - претседателот, премиерот и Владата. Станува збор за лидери без визија", посочи Харадинај.

Според планот од шест точки, ЕУЛЕКС ќе има неутрален статус во однос на независноста на Косово, додека мисијата на ОН ќе ја задржи контролата врз полицијата, судот и царината во Северно Косово, каде Србите се мнозинство.

Во регионите каде Албанците се мнозинство, управувањето ќе биде под контрола на мисијата на ЕУ.

Официјална Приштина не се согласи со Извештајот на Ки Мун и смета дека тој води до нарушување на суверенитетот и на територијалната целина на Косово, до поделба на државата и е во спротивност со Уставот. Истовремено властите во Приштина се со став за целосна соработка со ЕУЛЕКС. За разлика од неа, Белград го прифати планот наведувајќи се дека мисијата на ЕУ има важна улога за подобрување на безбедноста и на условите за живеење.

На седницата специјалниот пратеник на генералниот секретар и раководител на мисијата на ОН на Косово, Ламберто Заниер, ја опиша ситуацијата како "мирна и стабилна", но "сложена" во политичка смисла. Тој го оквалификува Косово како држава со "етничка сегрегација" и нагласи дека Белград и Приштина живеат во "паралелни светови".

"ЕУЛЕКС има најдобри можности да обезбеди долготрајна стабилност на Косово", оцени Заниер напоменувајќи дека елементи од Извештајот не ќе може да се наметнат, туку да се применат со дијалог и соработка и со отворени консултации со страните на кои се однесува тој документ.

Тоа значи дека мисијата на ЕУЛЕКС ќе биде на Косово, но без поголеми симпатии, бидејќи Албанците и нивните лидери не се согласуваат со дел од точките во Извештајот на генералниот секретар на ООН. Според тоа, без разлика што мисијата доби симболична порака, односно ѝ беше кажано "бон жур", сепак постојат реални можности таа, исто така, многу побрзо и да добие "оревуар". Доколку тоа се случи, кој ќе ја понесе одговорноста за неуспехот на ЕУЛЕКС, Бан Ки Мун или официјален Париз.

# И "ОРЕВУАР"

Но, дали предвреме Париз се радува? Зошто потенцираме дека Франција се залага за поголемо учество на ЕУ на Косово? Имено, одамна дуваат стари политички ветришта во градот на светлината. Но, сепак едно се желбите на официјален Париз, а друго се можностите на Унијата. Европската унија нема изградено свои сили, кои ќе може да ги користи за мирновременски и воени цели, но сепак треба да преземе дел од одговорноста. Затоа ќе ја дели власта во Приштина. На чело ќе биде "албанскиот ореол", воените сили ќе бидат сместени во "Бон стил", а дури потоа цивилната мисија на ЕУЛЕКС. Која е целта на европската мисија?

Советот за безбедност на ООН даде одобрение за Извештајот на планот во шест точки на генералниот секретар на ОН, Бан Ки Мун, за распоредување на мисијата.

Европските дипломати оценуваат дека Советот за безбедност даде одобрение за планот, според кој ЕУЛЕКС постепено ќе ја смени мисијата на ОН на Косово - УНМИК, и која ќе го зачува неутралниот статус за прашањето на независноста на Косово.

поредувањето на ЕУЛЕКС, која до крајот на оваа година ќе дејствува на целата територија на Косово, соопшти Министерството за надворешни работи во Париз.

"Со задоволство ги дочекавме расправите во Советот за безбедност, кои го одблокираа прифаќањето на претседателската Декларација, во која се поздравува последниот Извештај на генералниот секретар на ОН, Бан Ки Мун, за мисијата на светската организација на Косово", истакна портпаролот на Ке д'Орсеј, Фредерик Дезањо.

Тој додаде дека Франција моментно ги усогласува ставовите со европските партнери за следните чекори "по оваа важна етапа".

Претседателот на опозиционата Алијанса за иднината на Косово, Рамуш Харадинај, оцени дека со прифаќањето на Планот за реконфигурација на УНМИК, почнал процесот на поделба на Косово и за тоа ја обвини власта во Приштина.

"Со ова почнува процесот на внатрешна поделба на Косово, бидејќи новоформираните структури, со помош на ЕУЛЕКС, не одговараат директно на

**ИСПРАТИ СМС**  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

**ИСПРАТИ СМС НА**  
**075 14 14 42**  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина\*: **SON** помн  
Толкувањето го добиваш веднаш.  
\*со празно место како во примерот